

20192794520

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 32 став (7), член 34 став (17), член 35 став (7) и член 37 став (14) од Законот за акцизите („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/2019, 143/2019 и 225/2019) министерот за финансии донесе

### ПРАВИЛНИК ЗА ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИ ДОБРА ВО ПОСТАПКА НА АКЦИЗНО ОДЛОЖУВАЊЕ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува движењето на акцизни добра во постапка на акцизно одложување.

#### Член 2

(1) Движењето на акцизните добра во постапка на акцизно одложување кое започнува и завршува на територијата на Република Северна Македонија согласно член 32 став (2) од Законот за акцизите (во понатамошниот текст: законот) се одвива преку размена на пораки во Системот за движење и контрола на акцизни добра.

(2) Движењето на акцизните добра во постапка на акцизно одложување започнува со креирање на порака за нацрт електронски административен документ (во понатамошниот текст: нацрт е-АД).

#### Член 3

(1) Електронскиот административен документ се пополнува електронски преку Системот за движење и контрола на акцизните добра со примен на шифрите утврдени во Кодексот на шифри.

(2) Електронските пораки за нацрт е-АД на кој му се доделува единствен административен референтен број на движење (во понатамошниот текст: ЕАРБД), за откажување на е-АД, за промена на одредиште во е-АД, за известување за промена на одредиште во е-АД и за потврда на прием/потврда за извоз се пополнуваат така што:

- колоната А содржи нумеричка шифра (број) која се однесува на поединечна група на податоци или подгрупа на податоци; секоја подгрупа на податоци е последователен низ на групата или подгрупата чиј составен дел претставува (на пример: кога групата на податоци се означува со 1, подгрупата на наведената група се означува со 1.1, а понатамошната подгрупа на таа подгрупа на податоци се означува со 1.1.1);

- колоната Б содржи азбучна шифра (буква) која се однесува на секој дел од податоците во подгрупата на податоци;

- колоната В ја утврдува групата или подгрупата на податоци или деловите на податоците;

- колоната Г означува дали внесувањето на податоците во секоја група или подгрупа на податоци или деловите на податоци е: „R” (required - задолжително) - означува дека податокот мора да биде внесен. Кога групата или подгрупата е означена со „O” (optional – опционално) или „C” (conditional – условено), делови од податоците во наведената група и понатаму може да бидат означени со „R”(required - задолжително) ако е одлучено дека податокот во таа група и подгрупа мора да се користи или кога се применува определен услов; „O” (optional – опционално), означува дека користењето на податоците не е задолжително за лицето кое ја упатува пораката (испраќач или примач), освен ако се одлучи дека податоците се задолжителни во согласност со можностите наведени во

колоната Д за некои од опционалните групи или подгрупи на податоци или делови на податоци, „С“ (conditional - условено) - означува дека користењето на групата или подгрупата на податоци или деловите од податоците зависи од други групи или подгрупи или делови од податоци во истата порака и „D“ (dependent-зависно), значи дека користењето на групата или подгрупата на податоци или на делови од податоците зависи од некој услов кој не може да биде проверен од страна на компјутерскиот систем, како што е наведено во колоните Д и Ѓ;

- колоната Д ги содржи условите за податоците чие што внесување е условено, ги опишува опционалните и зависните податоци според потребата и наведува кои податоци треба да се внесат;

- колоната Ѓ ги содржи потребните појаснувања кои се однесуваат на дополнување на пораките;

- колоната Е содржи: за одредени групи или подгрупи на податоци, број кој ѝ претходи на шифрата „x“ и кој означува колку пати групата или подгрупата на податоци може да се повторува во пораката (почетна вредност е 1), за секој дел од податоците, освен за деловите кои се однесуваат на времето и/или датумот, карактери кои укажуваат на видот и должината на податокот. Шифрите за видот на податоци се: a – азбучни, n – нумерички и an – алфанумерички. Бројот кој следи по шифрата претставува дозволена должина на поединечните делови на податоците. Двете опционални точки кои се наоѓаат пред шифрата за должина значи дека податокот нема определена должина, но неговата должина може да содржи најмногу онолку знаци колку што е означено со шифрата за должина. Запирката во должината на податокот означува дека податоците може да содржат децимали, цифрата пред запирката ја означува вкупната должина на ознаката, цифрата после запирката го означува максималниот број на цифри по децималната точка и за деловите од податоците кои го означуваат времето и/или датумот, наведувањето на поимите „датум“, „време“ и „датум и време“ значи дека овие поими треба да се внесат со користење на стандардот ISO 8601 за прикажување на датумот и времето.

(3) Формата и содржината на електронските пораки од ставот (2) на овој член кои се разменуваат се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(4) Формата и содржината на Кодексот на шифри даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 4

(1) Електронската порака за упростениот административен документ се пополнува на начин наведен во став (2) на овој член со исклучок на шифрите кои се однесуваат на употребата на гаранцијата.

(2) Електронската порака за упростениот административен документ од ставот (1) на овој член се применува во случаите на движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување помеѓу акцизни складови на ист држател.

#### Член 5

(1) Барањето за прифаќање на гаранција за обезбедување на акцизниот долг за движење на акцизни добра, ги содржи следните податоци:

- вид на гаранција за која се бара одобрување;
- информации за идентитетот на подносителот на барањето;
- податоци за акцизните добра за кои ќе се употребува гаранцијата;
- општи услови за одобрување на гаранцијата кои опфаќаат регистрација на акцизниот обврзник во Република Северна Македонија, редовност во постапката на движење на акцизните добра, добра финансиска состојба, подготвеност за водење на транспортни операции и

- податоци за број и обем на операции на движење во постапка на акцизно одложување во претходните 12 месеци, а во случај на нов акцизен обврзник податоци за планирани движења за период од 12 месеци.

(2) Начинот на пресметка на износот на обезбедувањети на акцизниот долг се врши врз основа на видот на акцизните добра, бројот на транспортни операции за движењето на акцизните добра во постапка на акцизно одложување во претходните 12 месеци или обемот на планираните транспортни операции на месечно ниво и износот на можниот акцизен долг кој може да настане при движењето на акцизни добра во постапка на акцизно одложување.

(3) Кон барањето од став (1) на овој член се приложуваат документи со кои се докажува дека акцизниот обврзник е регистриран на акцизното подрачје, дека е редовен корисник на акцизните постапки и е имател на акцизни одобренија.

#### Член 6

Резервната постапка се спроведува во случај на прекин на работата на Системот за движење и контрола на акцизни добра или на компјутерскиот систем на испраќачот, на следниот начин:

- пред почетокот на движењето се известува надлежниот царински орган за испраќањето на акцизните добра и се доставува хартиен административен документ кој ги придружува акцизните добра и кој содржи исти податоци како и нацрт е-АД и
- се овозможува проверка на податоците од хартиениот административен документ.

#### Член 7

(1) Хартиениот административен документ се поднесува на хартија во бела боја со формат А4.

(2) Формата и содржината на хартиениот административен документ се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој Правилник.

#### Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12344/1  
30 декември 2019 година  
Скопје

Министер за финансии,  
д-р **Нина Ангеловска**, с.р.

## СОДРЖИНА НА ПОРАКИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

Табела1

## Нацрт на електронски административен документ

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
		Општи податоци	R			
	а	Вид на порака	R		<p>Можни вредности се:</p> <p>1 = Стандардно поднесување (се користи во сите случаи освен кога се однесува на извоз со локално царинење)</p> <p>2 = Поднесување за извоз за локално царинење (Согласно Царинскиот закон)</p> <p>3=Поднесување на поедноставен административен документ (се користи во случаите кога се движат акцизни добра помеѓу складови на ист држател)</p> <p>Наведените вредности не смеат да се појавуваат во е-АД на кој му е доделен ЕРБД, ниту во хартиениот документ од член 19 од овој Правилник.</p>	n1
	б	Показател за одложено поднесување	D	„R“ за поднесување на е-АД за движење кое што започнало со употреба на хартиен документ во согласност со член 37 од Законот за акцизите	<p>Можни вредности се:</p> <p>0=неточно,</p> <p>1=точно</p> <p>Почетната зададена вредност е „неточно“</p> <p>Наведените вредности не смеат да се појавуваат во е-АД на кој му е доделен ЕРБД, ниту во хартиениот документ од член 19 од овој правилник.</p>	n1
1		<b>Заглавие е-АД</b>	R			
	а	Шифра на одредиште	R		<p>Се наведува одредиштето на движење со користење на една од следните вредности:</p> <p>1 = Акцизен склад</p> <p>2 = Регистриран примач</p> <p>3= Периодично регистриран примач</p> <p>4 = Директна испорака</p> <p>6 = Извоз</p>	n1

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
					8=Непознато одредиште( <i>полето не се употребува</i> ) 9=ослободен корисник од член 49 од Законот за акцизите 10=Ослободен корисник за проекти од член 100 од Законот за акцизите	
	б	Траење на движењето	R		Се наведува вообичаеното времетраење на движењето земајќи го во предвид начинот на превозот и далечината, изразено во часови (Ч) или денови (Д) проследено со двоцифрен број (на пример: Ч12 или Д04). Наведениот број за „Ч“ треба да биде помал или еднаков на 24. Наведениот број за „Д“ треба да биде помал или еднаков на 92.	an3
	в	Аранжман на транспорт	R		Идентификација на лицето кое е одговорно за организирање на првиот превоз со користење на една од наведените ознаки: 1 = Испраќач 2 = Примач 3 = Сопственик на добрата 4 = Друго	n1
	г	ЕАРБД (Единствен административен референтен број на движење)	R	Бројотго доделува компјутерскиот систем на Царинската управа после електронска проверка на нацрт е-АД	Структурата на ЕАРБД е во согласност со податоците од Табела 2 на Прилог II	an21
	д	Датум и време на валидирање на е-АД	R	Го доделува компјутерскиот систем на Царинската управа после електронска проверка на нацрт е-АД	Наведеното време е локалното време.	Датум Време
	ѓ	Последователен број	R	Број кој се однесува на верзијата на документот. Го доделува компјутерскиот систем на Царинската управа после електронска проверка на нацрт е-АД и за секоја промена на одредистето	Се означува со 1 при почетна верификација и се зголемува за 1 во секој е-АД генериран од страна на компјутерскиот систем на Царинската управа при секоја промена на одредистето	n.5
	е	Датум и време на валидирање на промената	C	Датум и време на валидирање на пораката за промена на одредиште во пораката од Табелата 3 на Прилог I, доделен од страна на компјутерскиот систем на Царинската управа, во	Наведеното време е локалното време.	Датум Време

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
				случај на промена на одредиштето.		
<b>2</b>		<b>ИСПРАЌАЧ</b>	R			
	а	Акцизен број на испраќачот	R		Се наведува валидниот регистарски број на држателот на акцизен склад од Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови или на регистрираниот испраќач од Регистарот на одобренија на регистрирани испраќачи.	an13
	б	Назив на испраќачот	R			an..182
	в	Улица	R			an..65
	г	Број	O			an..11
	д	Поштенски број	R			an..10
	ѓ	Град	R			an..50
	е	Шифра за јазик	R		Се наведува шифрата за јазикот од табела 1 од Прилог II	a2
<b>3</b>		<b>ПОЈДОВНО МЕСТО</b>	C	Пополнувањето е задолжително „R“ ако во полето 9д е наведена шифрата за појдовно место „1“ (ако стоките се испраќаат од акцизен склад)		
	а	Број на акцизниот склад	R		Се наведува валидниот регистарски број на држателот на акцизен складна испраќање од Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови	an13
	б	Назив	O			an..182
	в	Улица	O			an..65
	г	Број	O			an..11
	д	Поштенски број	O			an..10
	ѓ	Град	O			an..50
	е	Шифра на јазик	O		Се наведува шифрата за јазикот од табела 1 од Прилог II	a2
<b>4</b>		<b>ЦАРИНСКИ ОРГАН — УВОЗ</b>	C	“R” ако во полето 8г е наведена шифрата за појдовно место „2“ (ако стоките се испраќаат од царинска испостава на увоз)		
	а	Шифра на царинска испостава	R		Се наведува шифрата на царинска испостава од Прилог II, Поглавје 2 од Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација	an8
<b>5</b>		<b>ПРИМАЧ</b>	C	Пополнувањето е		

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
				задолжително „R“, освен за шифра за вид на испорака „2“ (Поднесување на декларација за извоз со локално царинење) или за шифра на одредиште 8 (Одредиштето е непознато)		
	а	Идентификациски број на примач	С	— “R” за шифра на одредиште 1, 2, 3, 4, 9 и 10 — “O” за шифра на одредиште 6	За шифра на одредиште: — 1, 2, 3, 4, 9 и 10: се наведува регистарскиот број од Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни склади, Регистарот на одобренија на регистрирани примачи, Регистарот на периодично регистрирани примачи или Регистарот на одобренија за повластени корисници на акцизни добра — 6: се наведува даночниот број на лицето кое го застапува испраќачот во царинската испостава за извоз.	an..16
	б	Назив	R			an..182
	в	Улица	R			an..65
	г	Број	O			an..11
	д	Поштенски број	R			an..10
	ѓ	Град	R			an..50
	е	Шифра на јазик	R		Се наведува шифрата за јазикот од табела 1 од Прилог 2	a2
<b>6</b>		<b>МЕСТО НА ИСПОРАКА</b>	С	— пополнувањето на полето е задолжително “R” кога се користи шифра на одредиште 1,910	Се наведува вистинското место на испорака на акцизните добра.	
	а	Идентификациски број на примачот	С	Пополнувањето на полето е задолжително “R” кога се користат шифрите за одредиште 1, 9 и 10	Зашифра на одредиште: — 1: се наведува валидниот регистарски број на примачот од Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни склади -9 и 10: се наведува валидниот регистарски број на повластениот корисник на акцизни добра од Регистарот на одобренија за повластени корисници на акцизни добра	an..16
	б	Назив	С	Пополнувањето на полето е задолжително “R” кога се користат шифрите за одредиште 1, 9 и 10		an..182
	в	Улица	С	За поле 7в, 7ди 7ѓ:		an..65

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
	г	Број	О	— “R” за шифра на одредиште 2, 3 и 4		an..11
	д	Поштенски број	С	— “O” за шифра на одредиште 1 (Види шифра на одредиште во поле 1a)		an..10
	ѓ	Град				an..50
	е	Шифра на јазик	С	“R” доколку се користи соодветно поле за текст	Се наведува шифрата за јазикот од табела 1 од Прилог II	a2
<b>7</b>		<b>ЦАРИНСКИ ОРГАН — МЕСТО НА ИСПОРАКА</b>	<b>С</b>	Пополнувањето е задолжително “R” кога се користи шифра на одредиште 6 - извоз		
	а	Шифра на царинска испостава	R		Се наведува шифрата на царинска испостава од Прилог II, Поглавје 2 од Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација	an8
<b>8</b>		<b>е-АД</b>	<b>R</b>			
	а	Локален референтен број	R		Испраќачот доделува единствен сериски број на е-АД со кој пратката се означува во евиденцијата на испраќачот.	an..22
	б	Број на фактура	R		Се наведува бројот на фактура која се однесува на акцизните добра. Ако фактурата не е сеуште подготвена, треба да се наведе бројот на испратницата или било кој друг транспортен документ.	an..35
	в	Датум на фактурата	R		Се внесува датумот на документот од поле 7б.	Датум
	г	Шифра на потекло	R		Можни вредности за почеток на движењето се: 1 = Потекло-Акцизен склад 2 = Потекло-Увоз	n1
	д	Датум на испраќање	R		Датумот кога започнува движењето согласно член 4 од овој Правилник. Овој датум не може да биде подоцна од 7 дена од поднесување на нацрт е-АД. Датумот на испраќање може да биде и датум во минатото, во случаи наведени во член 19 од овој Правилник.	Датум
	ѓ	Време на испраќање	R		Времето кога започнало движењето во согласност со член 4 од овој Правилник. Наведеното време е локално време.	Време



А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
8.1		<b>УВОЗНО ЕЦД</b>	С	„R“ ако шифрата на потекло во поле 8г е „2“ (увоз)		9X
	а	Број на ЕЦД	R	Бројот на ЕЦД се добива од испраќачот во моментот на поднесување на нацрт е-АД по потврдата за валидност на нацрт е-АД	Се наведува број/броевите на Единствениот царински документ кој се употребува за пуштање на добрата во слободен промет.	an..21
9		<b>ЦАРИНСКИ ОРГАН НА ИСПРАЌАЊЕ</b>	R			
	а	Шифра на царинска испостава	R		Се наведува шифрата на царинска испостава од Прилог II, Поглавје 2 од Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација	an8
10		<b>ГАРАНЦИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ</b>	R	„O“ кога се работи за поедноставена форма на е-АД во случаи кога движењето се одвива помеѓу акцизни складови на ист држател, кога движењето се одвива од место на повластено користење до акцизен склад или кога движењето се одвива преку цевковод.		
	а	Шифра на тип на гарант	R		Се идентификуваат лицето/а одговорно за поднесување на гаранција со користење на шифрите од Табела 1 кон Прилог II- Кодекс на шифри	n..4
	б	Тип на гаранција	R		Се наведува една од следниве шифри: 0-ослободено од поднесување на гаранција 1-општа гаранција 2-поединечна гаранција 3-готовински депозит	n1
	в	Идентификациски број на подносител на гаранција (TIN)	R		Се наведува идентификацискиот број на подносителот на гаранцијата	an..17
	г	Референтен број на гаранција	R		Се наведува референтниот број на гаранцијата	an..24
	д	Код за пристап	R		Се наведува кодот за пристап доделен со прифаќањето на гаранцијата	an4
11		<b>ТРГОВЕЦ ГАРАНТ</b>	С	„R“ доколку се применува една од овие шифри за гарант: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 или 1234 од Табела 1 од Прилогот II	Се наведува превозникот и/или сопственикот на добрата ако тие ја обезбедуваат гаранцијата	2X

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
	а	Акцизен број	О		Се наведува валидниот регистарски број од Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови, Регистарот на одобренија на регистрирани примачи, Регистарот на периодично регистрирани примачи или Регистарот на одобренија за повластени корисници на акцизни добра или даночниот број на превозникот или сопственикот на акцизните добра.	an13
	б	Даночен број	О			an..35
	в	Назив	С	За 11в, г, ѓ и е: "О" ако се наведува акцизниот број, за другите случаи "R"		an..182
	г	Улица	С			an..65
	д	Број	О			an..11
	ѓ	Поштенски број	С			an..10
	е	Град	С			an..50
	ж	NAD_LNG	С	"R" доколку се користи соодветно поле за текст	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
<b>13</b>		<b>ПРЕВОЗ</b>	R			
	а	Шифра за начин на превозот	R		Се наведува шифра за начинот на превоз во моментот на започнување на движењето, со користење на шифрите од Табела 2 од ПрилоготII.	n..2
<b>13</b>		<b>ОРГАНИЗАТОР НА ПРЕВОЗОТ</b>	С	"R" за идентификација на лицето одговорно за организирање на првиот превоз, доколку полето 1в е пополнето со „3“ или „4“ (сопственик или друг)		
	а	Даночен број	О			an..35
	б	Назив	R			an..182
	в	Улица	R			an..65
	г	Број	О			an..11
	д	Поштенски број	R			an..10
	ѓ	Град	R			an..50
	е	NAD_LNG	R		Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
<b>14</b>		<b>ПРВ ПРЕВОЗНИК</b>	О		Идентификација на лицето кое го врши првиот превоз.	
	а	Даночен број	О			an..35
	б	Назив	R			an..182
	в	Улица	R			an..65
	г	Број	О			an..11
	д	Поштенски број	R			an..10
	ѓ	Град	R			an..50
	е	NAD_LNG	R		Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
<b>15</b>		<b>ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗОТ</b>	R			99X
	а	Шифра на превозното	R		Се наведува шифра/и на	n..2

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
		средство			превозното/те средство/а која се однесува на начинот на превозот наведен во поле 12а. со користење на шифрите од Табела 3 од Прилогот II	
	б	Идентификација на превозното срдство	R		Се внесува регистарскиот број на превозното/те средство/та	an..35
	в	Идентификација на пломби	D	“R” ако се користат трговски пломби	Се наведува идентификација на трговските пломби ако се користат за пломбирање на превозното средство	an..35
	г	Податоци за пломба	O		Се наведуваат податоци за пломбата (на пример вид на пломба)	an..350
	д	Податоци за пломба_LNG	C	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
	ѓ	Дополнителни информации	O		Се наведуваат дополнителни информации за превозот (на пример идентитет на секој следен превозник, информации за следните превозни средства)	an..350
	е	Дополнителни информации_LNG	C	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
16		<b>СТРУКТУРА НА е-АД</b>	R		Потребно е да се користат посебни податоци за секое акцизно добро кое е составен дел на пратката	999x
	а	Референтен број на наменување	R		Се наведува секој следен референтен број, почнувајќи од 1	n..3
	б	Шифра на акцизното добро	R		Се наведува шифра на акцизното добро со користење на шифрите наведени во Табела 4 од Прилогот II	an4
	в	Тарифна ознака	R		Се наведува тарифната ознака која се применува на денот на поаѓањето	n8
	г	Количина	R		Се наведува количината изразена во единица мерка која се однесува на шифрата на доброто од Табела 4 и 5 од ПрилогII. За движење кон регистрираниот примач, количината не смее да ја помине количината за која е добиено одобрение. За движењето кон место на повластено користење или кон имател на одобрение од член 100 од законот за акцизите, количината не смее да ја помине количината наведена во одобрението за повластено користење или потврдата за	n..15,3

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
					ослободување од плаќање акциза.	
	д	Бруто тежина	R		Се наведува бруто тежината на пратката (акцизните добра со пакување)	n..15,2
	ѓ	Нето тежина	R		Се наведува тежина на акцизните добра без пакување (за алкохол и алкохолни пијалоци, енергенти и за сите тутунски производи освен цигари)	n..15,2
	е	Степен на алкохол	C	“R” ако се применува на наведеното акцизно добро	Се наведува степенот на алкохол (процент на алкохол мерен на температура од 20°C) со користење на шифри од Табела 4 од овој Прилог	n..5,2
	ж	Степен на екстракт	D	Полето не се користи	За пиво, се наведува степен на екстракт, ако акцизата се плаќа врз таа основа. (Види Табела 4 од ПрилогII)	n..5,2
	з	Акцизни марки	O		Се наведува било кој дополнителен податок за акцизните марки	an..350
	s	Акцизни марки _LNG	C	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
	и	Користење на акцизни марки	D	“R” ако се користат акцизни марки	Се означува полето ако добрата се означени со акцизни марки. Почетната вредност на полето е „неозначено“.	n1
	j	Ознака за потекло	O		Ова поле се употребува за наведување на податоци од потврда/сертификат и тоа: 1. Во случај на одредени вина, според заштитената ознака за потекло или географската ознака, согласно со соодветното законодавство на земјата извозник, 2. Во случај на одредени алкохолни пијалоци, според местото на производство согласно со соодветното законодавство на земјата извозник, 3. За пиво кое е произведено во мали независни пиварници, како што е утврдено со член 68 став (4) од Законот за акцизите, за кое се бара намалена стапка на акциза. Потврдата/Сертификатот треба да го содржи следниот текст: „Со ова се потврдува дека опишаниот производ е произведен во мала независна	an..350

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
					пиварница“ 4. За етил алкохол кој е произведен во мала дестилерија како што утврдено со член 71 став (3) од законот за акцизите, за кое се бара намалена стапка на акциза во земјата извозник. Потврдата/Сертификатот треба да го содржи следниот текст: „Со ова се потврдува дека опишаниот производ е произведен во мала дестилерија“	
	к	Ознака за потекло_LNG	С	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
	л	Големина на производителот	О		За пиво или алкохолни пијалоци, за кои е издаден сертификат во поле 17j (Ознака на потекло), се наведува годишното производство остварено во претходните години изразено во хектолитри пиво или во хектолитри чист алкохол	n..15
	љ	Густина	С	“R” ако се користи за соодветни акцизни добра	Се наведува густина на 15 °C, ако се користи согласно со Табела 4 од Прилогот II	n..5,2
	м	Трговски назив	О	„R“ за превоз на вино на големо наведено во став 1-9, 15 и 16 од Прилог 4 од Директивата број 479/2008 (ЕЦ), за која описот на доброто ги содржи сите можни детали наведени во член 60 од Директивата, под улов да се прикажани на етикетата или нивното прикажување да е планирано.	Се наведува комерцијалниот назив на акцизното добро од кој ќе може да се идентификува доброто кое се превезува	an..350
	н	Трговски назив_LNG tion_LNG	С	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
	њ	Трговска марка на производот	Д	“R” ако акцизните добра имаат трговска марка. Земјата членка на поаѓање може да одлучи дали името на трговската марка на производите кои се превезуваат ќе биде наведено на фактурата или друг комерцијален документ наведен во поле 9б.	Се наведува името на трговската марка, ако е применливо.	an..350
	о	Трговска марка на производот_LNG ucts_	С	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
		LNG				
17.1		<b>ПАКУВАЊЕ</b>	R			99x
	а	Шифра за вид на пакување	R		Се наведува шифра за пакувањето, со користење на шифра од Прилог II Поглавје 2 од Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација	a2
	б	Број на колет	C	“R” ако е наведено со „Броиво“	Се наведува бројот на колет, ако колетите може да се избројат	n..15
	в	Идентификација на трговската пломба	D	“R” ако се користи трговска пломба	Се наведува бројот на трговската пломба, ако се користи за пломбирање на колетите	an..35
	г	Информации за пломбата	O		Се наведуваат додатни податоци кои се однесуваат на трговската пломба (на пример вид на трговска пломба)	an..350
	д	Информации за пломбата_LNG	C	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
17.2		<b>ВИНО (полињата ќе се користат по пристапување во ЕУ)</b>	D	“R” за вино наведено во дел XII од Прилог I од Регулацијата (ЕЦ) број 1234/2007		
	а	Категорија-вино	R		За вина наведени во дел XII од Прилог I од Регулацијата (ЕЦ) Број 1234/2007, се наведува една од следниве вредности: 1 = Вино без PDO/PGI 2 = Сортно вино без PDO/PGI 3 = Вино со PDO или PGI 4 = Увозно вино 5 = Друго	n1
	б	Шифра на винородната зона	D	“R” за вино кое се тргува на големо (за количина поголема од 60 литри)	Се наведува винородната зона од која потекнува доброто кое се транспортира, согласно со Прилог IX од Регулацијата (ЕЦ) број 479/2008	n..2
	в	Трета земја на потекло	C	“R” ако во категорија-вино во поле 17.2а е наведено „4“ (увозно вино)	Се наведува шифра на земјата според ISO стандард Alpha 2 Шифра (ISO 3166)	a2
	г	Други информации	O			an..350
	д	Други информации_LNG	C	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
17.2.1		<b>ШИФРА ЗА ПОСТАПКАТА НА ТЕХНОЛОШКА ОБРАБОТКА(полињата ќе се користат по пристапување во ЕУ)</b>	D	“R” за вино кое се тргува на големо (за количина поголема од 60 литри)		99x

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
	а	Шифра на постапката	R		Се наведува една или повеќе „шифри на постапка“ согласно со листа 1.4. б) , точка Б од Прилог VI од Регулацијата (ЕС) број 436/2009	n..2
<b>18</b>		<b>ДОКУМЕНТИ</b>	<b>О</b>			9x
	а	Краток опис на документот	C	„R“, освен ако користат податоците од поле 18в	Се наведува опис на било кој документ кој се однесува на добрата кои се транспортираат, на пример сертификати кои се однесуваат на ознаката за потекло која се наведена во поле 17	an..350
	б	Краток опис на документот _LNG	C	„R“ ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
	в	Повикување на документи	C	„R“, освен ако користат податоците од поле 18а	Се наведува повикување на било кој документ кој се однесува на добрата кои се транспортираат	an..350
	г	Повикување на документи _LNG	C	„R“ ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2

Табела 2

**ОТКАЖУВАЊЕ НА е-АД**

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
<b>1</b>		<b>ЗАГЛАВИЕ</b>	R			
	а	Датум и време на откажување	C	Ја доделува компјутерскиот систем на Царинската управа после проверка на нацрт пораката за откажување.	Наведеното време е локално време	ДатумВреме
<b>2</b>		<b>е-АД ЗА ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИ ДОБРА</b>	R			
	а	ЕРБД	R		Се наведува ЕАРБД на е-АД за кој се бара откажување	an21
<b>3</b>		<b>ОТКАЖУВАЊЕ</b>	R			
	а	Причина за откажување	R		Се наведува причината за откажување на е-АД, со користење на шифрите од Табела б од овој Прилог II	n..1
	б	Дополнителни информации	C	-, „R“ ако причината за откажување е 0 -, „O“ ако причината за откажување е 1,2,3 или 4	Се наведуваат било кои дополнителни информации кои се однесуваат на откажувањето на е-АД	an..350
	в	Дополнителни	C	-, „R“ ако се внесува	Се наведува шифра на јазикот	a..2

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
		информации _LNG		соодветен текст	(МК)	

Табела 3

## ПРОМЕНА НА ОДРЕДИШТЕ

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
1		<b>ЗАГЛАВИЕ</b>	R			
	а	Датум и време на потврдување на промена на одредиште	C	Го доделува компјутерскиот систем на Царинската управа	Наведеното време е локално време	ДатумВреме
2		<b>Ажурирање на е-АД</b>	R			
	а	Последователен број	C	Го доделува компјутерскиот систем на Царинската управа	Се означува со 1 при почетна верификација и се зголемува со секој промена на одредиштето	n..5
	б	ЕАРБД (Единствен административен референтен број на движење)	R		Се наведува ЕАРБД на е-АД чие одедиште е променето	an21
	в	Траење на движењето	D	“R” кога траењето на движењето се менува по промена на одредиштето	Се наведува вообичаеното времетраење на движењето земајќи го во предвид начинот на превозот и далечината, изразено во часови (Ч) или денови (Д) проследено со двоцифрен број (на пример: Ч12 или Д04) Наведениот број за „Ч“ треба да биде помал или еднаков на 24. Наведениот број за „Д“ треба да биде помал или еднаков на 92.	an3
	г	Промена на организација на превозот	D	“R” кога лицето кое е одговорно за организирање на превозот се менува заради промена на одредиштето	Се наведува лицето одговорно за организирање на превозот, со користење на една од следниве вредности: 1 = Испраќач 2 = Примач 3 = Сопственик на акцизни добра 4 = Друго.	N1
	д	Број на фактура	D	“R” кога се менува фактурата заради промена на одредиштето	Се наведува бројот на фактурата која се однесува на акцизните добра. Ако фактурата сеуште не е подготвена, треба да се наведе бројот на испратницата или	an..35



А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
					друг транспортен документ	
	ѓ	Датум на фактурата	О	“R” кога ќе се промени бројот на фактурата заради промена на одредиштето	Датум на документот од поле 2д	датум
	е	Шифра за начин на превоз	Д	“R” кога начинот на превоз се менува заради промена на одредиштето	Се наведува начинот на превоз со користење на шифри од Табела 2, Прилог 1 од овој Правилник	n..2
<b>3</b>		<b>ПРОМЕНЕТО ОДРЕДИШТЕ</b>	R			
	а	Шифра на ново одредиште	R		Се наведува новото одредиште на движењето со користење на една од следниве вредности: 1 = Акцизен склад 2 = Регистриран примач 3 = Привремено регистриран примач 4 = Директна испорака 6 = Извоз	n1
<b>4</b>		<b>НОВ ПРИМАЧ</b>	Д	“R” кога се менува примачот заради промена на одредиштето		
	а	Идентификациски број	С	— “R” за шифра на одредиште 1, 2, 3 и 4 — “O” за шифра на одредиште 6 (Види шифра на одредиште во поле 3а)	За шифра на одредиште: - 1, 2, 3 и 4: се наведува валидниот регистарски број од Регистарот на овластени држатели на акцизен склад или регистрирани примачи - 6: се наведува даночниот број на лицето кое го застапува испраќачот во царинскиот орган за извоз	an..16
	б	Назив	R			an..182
	в	Улица	R			an..65
	г	Број	О			an..11
	д	Поштенски број	R			an..10
	ѓ	Град	R			an..50
	е	NAD_LNG	R		Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
<b>5</b>		<b>МЕСТО НА ИСПОРАКА</b>	С	“R” за шифра на одредиште 1 и 4 “O” за шифра на одредиште 2 и 3. (Види шифра на одредиште во поле 3а)	Се наведува вистинското место на испорака на акцизните добра	
	а	Идентификациски	С	— “R” за шифра на	За шифра на одредиште:	an..16

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
		број		одредиште 1 — “О” за шифра на одредиште 2 и 3. (Види шифра на одредиште во поле 3а)	— 1: се наведува валидниот регистарски број од Регистарот на овластени држатели на акцизен склад — 2 и 3: се наведува даночниот број или било кој друг идентификациски број	
	б	Назив	С	— “R” за шифра на одредиште 2, 3 и 4 — “О” за шифра на одредиште 1. (Види шифра на одредиште во поле 3а)		an..182
	в	Улица	С	За поле 5в, 5д and 5ѓ:		an..65
	г	Број	О	— “R” за шифра на одредиште 2, 3 и 4		an..11
	д	Поштенски број	С	— “О” за шифра на одредиште 1. (Види шифра на одредиште во поле 3а)		an..50
	е	NAD_LNG	С	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
<b>6</b>		<b>ЦАРИНСКИ ОРГАН Место на испорака</b>	С	“R” во случај на извоз (Шифра на одредиште 6)(Види шифра на одредиште во поле 3а)		
	а	Шифра на царинска испостава	R		Се наведува шифрата на царинската испостава за извоз каде ќе биде поднесена извозната царинска декларација во согласност со царинските прописи	an8
<b>7</b>		<b>НОВ ОРГАНИЗАТОР НА ПРЕВОЗОТ</b>	С	“R” за идентификација на лицето одговорно за организирање на превозот, ако вредноста наведена во поле 2г е “3” или “4”		
	а	Даночен број	О			an..35
	б	Назив	R			an..182
	в	Улица	R			an..65
	г	Број	О			an..11
	е	Поштенски број	R			an..10
	д	Град	R			an..50
	ѓ	NAD_LNG	R		Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
8		<b>НОВ ПРЕВОЗНИК</b>	О	“R” кога се менува превозникот заради промена на одредиштето	Идентификација на новото лице кое ќе го врши превозот	
	а	Даночен број	О			an..35
	б	Назив	R			an..182
	в	Улица	R			an..65
	г	Број	О			an..11
	д	Поштенски број	R			an..10
	ѓ	Град	R			an..50
	е	NAD_LNG	R		Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
9		<b>ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗОТ</b>	D	“R” кога податоците за превозот се менуваат заради промена на одредиште		99x
	а	Шифра на превозното средство	R		Се наведува шифрата на превозното средство кое се однесува на начинот на превоз наведен во поле 2е, со користење на шифрите од Табела 3 од Прилог I на овој Правилник	n..2
	б	Идентитет на превозното средство	R		Се наведува регистарскиот број на превозното/те средство/а	an..35
	в	Идентификација на пломби	D	“R” ако се користат трговски пломби	Се наведува идентификација на трговските пломби ако се користат за пломбирање на превозното средство	an..35
	г	Податоци за пломба	О		Се наведуваат податоци за пломбата (на пример вид на пломба)	an..350
	д	Податоци за пломба_LNG	C	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
	ѓ	Дополнителни информации	О		Се наведуваат дополнителни информации за превозот (на пример идентитет на секој следен превозник, информации за следните превозни средства)	an..350
	е	Дополнителни информации_LNG	C	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2

Табела 4

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ОДРЕДИШТЕ**

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
1		<b>ИЗВЕСТУВАЊЕ</b>	R			
	а	Вид на известување	R	Го наведува надлежниот царински орган на одредиштето (во случај на известување за промена на одредиште)	Се наведува причината за известувањето со користење на една од следниве вредности: 1 = Промена на одредиште 2 = Раздвојување на пратката (шифрата ќе се користи после пристапување кон ЕУ)	n1
	б	Датум и време на известување	R	Го пополнува надлежниот царински орган на одредиште	Наведеното време е локално време.	ДатумВреме
	в	ЕАРБД(Единственаадминистративен референтен број на движење)	R	Го пополнува надлежниот царински орган на одредиште	Се наведува ЕАРБД на е-АД за кој се поднесува известувањето	an21
2		<b>ПОЧЕТЕН ЕАРБД</b>	C	Го пополнува надлежниот царински орган на испраќање		9x
	а	ЕАРБД	R	Го пополнува надлежниот царински орган на испраќање		an21

Табела 5

**ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ/ПОТВРДА ЗА ИЗВОЗ**

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
1		<b>ЗАГЛАВИЕ</b>	R			
	а	Датум и време на верификација на Потврдата за прием/извоз	C	Го доделува компјутерскиот систем на Царинската управа или надлежниот царински орган на одредиште/извоз по електронска проверка на Потврдата за прием/Потврдата за извоз	Наведеното време е локално време.	ДатумВреме
2		<b>е-АД</b>	R			

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
	а	ЕАРБД	R		Се наведува ЕАРБД на е-АД.	an21
	б	Реден број	R		Се наведува редниот број на е-АД	n..5
<b>3</b>		<b>ПРИМАЧ</b>	<b>D</b>			
	а	Идентификациски број	C	— “R” за шифра на одредиште 1, 2, 3 и 4 — “O” за шифра на одредиште б — не се применува за шифра на одредиште 5 (Види шифра на одредиште во поле 1а од Прилог 1 од овој Правилник)	За шифра на одредиште: — 1, 2, 3 и 4: се наведува важечки регистарски број на држателот на акцизен склад од Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови или на регистрираниот примач од Регистарот на одобренија на регистрирани примачи. — б: се наведува даночниот број на лицето кое го застапува примачот во царинскиот орган за извоз.(се применува после пристапување во ЕУ)	an..16
	б	Назив	R			an..182
	в	Улица	R			an..65
	г	Број	O			an..11
	д	Поштенски број	R			an..10
	ѓ	Град	R			an..50
	е	NAD_LNG	R		Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
<b>4</b>		<b>МЕСТО НА ИСПОРАКА</b>	<b>D</b>	— “R” за шифра на одредиште 1 и 4 — “O” за шифра на одредиште 2, 3 и 5 (Види шифра на одредиште во поле 1а од Прилог 1 од овој Правилник)	Се наведува вистинското место на испорака на акцизните добра	
	а	Идентификациски број	C	— “R” за шифра на одредиште 1 — “O” за шифра на одредиште 2, 3 и 5 (Види шифра на одредиште во поле 1а од Прилог 1 од овој Правилник)	За шифра на одредиште — 1: се наведува важечки Се наведува валидниот регистарски број на држателот на акцизен склад од Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови или на регистрираниот примач од Регистарот на одобренија на регистрирани примачи — 2, 3 и 5:се наведува даночниот број или било кој друг идентификациски број	an..16
	б	Назив	R	— “R” за шифра на		an..182

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
				одредиште 1, 2, 3 и 5 — “О” за шифра на одредиште4 (Види шифра на одредиште во поле 1а од Прилог 1 од овој Правилник)		
	в	Улица	С	За поле 4в, 4д и 4ѓ:		ап..65
	г	Број	О	— “R” за шифра на одредиште 2, 3, 4 и 5		ап..11
	д	Поштенски број	R	— “O” за шифра на одредиште 1 (Види шифра на одредиште во поле 1а од Прилог 1 од овој Правилник)		ап..10
	ѓ	Град	R	— “O” за шифра на одредиште 1 (Види шифра на одредиште во поле 1а од Прилог 1 од овој Правилник)		ап..50
	е	NAD_LNG	R	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	а2
<b>5</b>		<b>ЦАРИНСКИ ОРГАН</b> <b>Место на одредиште</b>	С	“R” за шифра на одредиште 1, 2, 3, 4, 5и 8 (Види шифра на одредиште во поле 1а од Прилог 1 од овој Правилник)		
	а	Шифра на царинска испостава	R		Се наведува шифрата на царинската испостава или надлежниот орган на одредиште надлежна за контрола на местото на одредиште.	ап8
<b>6</b>		<b>ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ/ИЗВОЗ</b>	R			
	а	Датум на пристигнување на акцизните добра	R		Датум кога завршува движењето согласно со член 8 од овој Правилник.	Датум
	б	Општ заклучок за прием	R		Можни вредности се: 1 = Приемот е прифатен и задоволувачки 2 = Приемот е прифатен иако не е задоволувачки 3 = Приемот е одбиен 4 = Приемот е делумно одбиен 21 = Излезот е прифатен и задоволувачки 22 = Излезот е прифатен иако не е задоволувачки	п..2

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
					23 = Излезот е одбиен	
	в	Дополнителни информации	О		Се наведуваат сите дополнителни податоци за прием на акцизните добра	ап..350
	г	Дополнителни информации _LNG	С	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	а2
<b>7</b>		<b>ФОРМА НА ПОТВРДАТА ЗА ПРИЕМ/ИЗВОЗ</b>	<b>С</b>	“R” ако вредноста на Општиот заклучок за прием е различна од 1 и 21 ( види поле 6б)		999x
	а	ЕАРДБ	R		Се наведува единствениот административен референтен број на движење од соодветниот е-АД кој се онесува на акцизните добра за кои се применува шифра различна од 1 и 21	п..3
	б	Индикатор за кусок или вишок	D	“R” кога е откриен кусок или вишок за наведената ставка	Можни вредности: К = Кусок В = Вишок	а1
	в	Утвден кусок или вишок	С	“R” ако е даден индикаторот во поле 7б	Се наведува количината (изразена во мерната единица која се однесува на шифрата на производот од Табела 4 и 5 од Прилог I од овој Правилник)	п..15,3
	г	Шифра на акцизното добро	R		Се наведува шифрата на акцизното добро со користење на шифрите од Табела 4, Прилог I од овој Правилник.	ап4
	д	Одбиена количина	С	“R” ако шифрата во Општиот заклучок за прием е 4 (види поле 6б)	Се наведува количината за секоја ставка за која акцизното добро е одбиено (изразено во мерна единица која се однесува на шифрата на производот од Табела 4 и 5, Прилог I од овој Правилник)	п..15,3
<b>7.1</b>		<b>ПРИЧИНА ЗА НЕЗАДОВОЛИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ</b>	<b>D</b>	“R” за секоја ставка за која се применува Општиот заклучок за прием 2, 3, 4, 22 или 23 (види поле 6б)		9X
	а	Причина за незадоволителни резултати	R		Можни вредности: 0 = Друго 1 = Вишок 2 = Кусок 3 = Оштетени добра	п1

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
					4 = Оштетена пломба 5 = Пријава од ECS (Извозен контролен систем) 6 = Една или повеќе ставки со неточни вредности	
	б	Дополнителни информации	С	— “R” ако причината за незадоволителни резултати е со шифра 0 — “O” ако причината за незадоволителни резултати е со шифра 3, 4 или 5 (види поле 7.1a)	Се наведуваат дополнителни информации поврзани со примањето на акцизното добро.	ap..350
	в	Дополнителни информации_LNG	С	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2



## КОДЕКС НА ШИФРИ

Табела 1- Шифра на гарантот

Шифра	Опис
1	Испраќач
2	Превозник
3	Сопственик на акцизните добра
4	Примач
5	Ослободување од поднесување на гаранција во согласност со 35 став (1) од Законот за акцизите
12	Заедничка гаранција на испраќачот и превозникот
13	Заедничка гаранција на испраќачот и сопственикот на акцизните добра
14	Заедничка гаранција на испраќачот и примачот
23	Заедничка гаранција на превозникот и сопственикот на акцизните добра
24	Заедничка гаранција на превозникот и примачот
34	Заедничка гаранција на сопственикот на акцизните добра и примачот
123	Заедничка гаранција на испраќачот, превозникот и сопственикот на акцизните добра
124	Заедничка гаранција на испраќачот, превозникот и примачот
134	Заедничка гаранција на испраќачот, сопственикот на акцизни добра и примачот
234	Заедничка гаранција на превозникот, сопственикот на акцизни добра и примачот
1234	Заедничка гаранција на испраќачот, превозникот, сопственикот на акцизни добра и примачот

Табела 2-Шифра за начин на превоз

Шифра	Опис
0	Друго
1	Поморски превоз
2	Железнички превоз
3	Копнен превоз
4	Авионски превоз
5	Поштенски превоз
7	Превоз со фиксни транспортни инсталации
8	Превоз по внатрешни водени патишта

Табела 3- Шифра на превозно средство

Шифра	Опис
1	Контејнер
2	Возило
3	Приколка
4	Влекач
5	Фиксни транспортни инсталации

Табела 4-Шифри на акцизни добра

Код на акцизен производ	Опис
T	Тутунски производи
B	Пиво
W	Вино и други пијалаци кои се добиваат со варење освен пиво и вино
I	Меѓупроизводи
S	Етил алкохол
E	Енергенти

КАД	КАТ	ЕМ	Опис	А	Е	Г
T200	T	4	Цигари	Н	Н	Н
T300	T	4	Пури и цигарилоси	Н	Н	Н
T400	T	1	Фино сецкан тутун за виткање на цигари	Н	Н	Н
T500	T	1	Друг тутун за пушење	Н	Н	Н
T600	T	1	Тутун за водено луле, тутун за цвакање и тутун за шмткање	Н	Н	Н
T700	T	1	Несогорлив тутунски производ	Н	Н	Н
T800	T	3	Течност за електронска цигара	Н	Н	Н
B000	B	3	Пиво	Д	Д	Н
W200	W	3	Непенливо вино и непенливи ферментирани пијалаци, освен вино и пиво	Д	Н	Н
W300	W	3	Пенливо вино и пенливи ферментирани пијалаци, освен вино и пиво и вино	Д	Н	Н
I000	I	3	Меѓупроизводи	Д	Н	Н
S200	S	3	Алкохолни пијалаци, како што е утврдено со член 56од Законот за акцизи (став 8, точка 2)	Д	Н	Н
S300	S	3	Етил алкохол, како што е дефинирано со член 56од Законот за акцизи (став 8, точка 1), опфатени со тарифниот број 2207 и 2208, освен алкохолни пијалаци (S200).	Д	Н	Н
S400	S	3	Делумно денатуриран алкохол	Д	Н	Н
S500	S	3	Други производи кои содржат етил алкохол, како што е дефинирано со член 56од Законот за акцизи (став 8, точка 3), кои спаѓаат во тарифни броеви различни од 2207 и 2208	Д	Н	Н
E200	E	2	Растителни и животински масла (енергенти). Производи кои спаѓаат во тарифен број од 1507 до 1518, ако се користат како гориво за греење или погонско гориво.	Н	Н	Д
E300	E	2	Минерални масла (енергенти) – производи кои спаѓаат во тарифен број 2707 10, 2707 20, 2707 30 и 2707 50	Н	Н	Д
E410	E	2	Оловен бензин опфатен со тарифниот број 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59	Н	Н	Д
E420	E	2	Безоловен бензин опфатен со тарифен број 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49	Н	Н	Д
E430	E	2	Необележано гасно масло од тарифен број 2710 19 41 до 2710 19 49	Н	Н	Д

КАД	КАТ	ЕМ	Опис	А	Е	Г
E440	E	2	Обележано гасно масло од тарифен број 2710 19 41 до 2710 19 49	Н	Н	Д
E450	E	2	Необележн керозин опфатен со тарифен број 2710 19 21 и 2710 19 25	Н	Н	Д
E460	E	2	Обележан керозин опфатен со тарифен број 2710 19 21 и 2710 19 25	Н	Н	Д
E470	E	1	Цврсти горива од тарифен број 2710 19 61 до 2710 19 69	Н	Н	Н
E480	E	2	Производи кои се опфатени со тарифен број 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 за движење на големо	Н	Н	Д
E490	E	2	Производи од тарифен број 2710 11 до 2710 19 69, кои не се споменати претходно	Н	Н	Д
E500	E	1	Течен нафтен гас и други гасни јаглеводороди (LPG) од тарифен број 2711 12 11 до 2711 19 00	Н	Н	Н
E600	E	1	Заситени ациклични јаглеводороди означени со тарифен број 2901 10	Н	Н	Н
E700	E	2	Циклични јаглеводороди опфатени со тарифен број 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 и 2902 44	Н	Н	Д
E800	E	2	Производи од тарифен број 2905 11 00 (метанол (метил алкохол)), кои не се од синтетичко потекло, доколку се користат како гориво за греење или погонско гориво	Н	Н	Д
E910	E	2	Fatty-acid mono-alkyl esters, со волумен 96,5 % или повеќе естери (FAME) кои се опатени со тарифен број 3824 90 99	Н	Н	Д
E920	E	2	Производи од тарифен број 3824 90 99, ако се користат како гориво за греење или моторно масло — различно од Fatty-acid mono-alkyl esters, со волумен 96,5 % или повеќе естери (FAME)	Н	Н	Д
E930	E	1	Адитиви кои се распоредуваат во тарифните ознаки од Комбинираната номенклатура 3811 11, 3811 19 00 и 3811 90 00	Н	Н	Н

**Напомена:** Тарифните броеви кои се наведени во табелата за енергенти се оние наведени во Комбинираната номенклатура

**Легенда на колони:**

КАД—Код на акцизно добро

ЕМ—Единица мерка(Табела5)

КАТ—Категорија на акцизно добро

А: Мора да биде наведена јачината на алкохолот (Да/Не)

Е: Може да се наведен степен на екстракт (Да/Не)

Г: Мора да биде наведена густина на 15 °С (Да/Не)

**Табела 5 - Шифри на мерни единици**

Шифра на мерни единици	Опис
1	Кг
2	Литар (температура од 15 °С)
3	Литар (температура од 20 °С)
4	1000 парчиња

**Табела 6 - Шифри за причина за откажување**

Шифра	Опис
0	Друго
1	Грешка при внесување на податоци
2	Прекин на комерцијална трансакција
3	Дупликат е-АД
4	Движењето не е започнато на датата на испраќање

**Табела 7. Шифри на земји**

Содржина	Пример
ISOalpha 2 шифра на земја	МК

Се користат ISOalpha 2 шифри на земји како што е специфицирано во ISO – 3166 -1 од 1997 година и последувателните измени (види Прилог 2 кон Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација).

**Табела 8. Шифра за јазик**

Содржина	Пример
ISOalpha 2 шифра на јазик	МК

Се користат ISOalpha 2 шифри како што е специфицирано во ISO – 639 од 1988 година и последувателните измени. Се користи шифрата „МК“ за да се определи македонскиот јазик.

**РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА  
ОБРАЗЕЦ А**

**РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА  
ХАРТИЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИТЕ ДОБРА  
ВО ПОСТАПКА НА АКЦИЗНО ОДЛОЖУВАЊЕ**

<b>1</b>	<b>ЗАГЛАВИЕ на ХАД</b>	
	а	Шифра на одредиште
	б	Траење на движењето
	в	Организатор на превозот

<b>2</b>	<b>ИСПРАКАЧ</b>	
	а	Акцизен број на испраќачот
	б	Назив
	в	Улица
	г	Број
	д	Поштенски број
	ѓ	Град

<b>3</b>	<b>МЕСТО НА ИСПРАКАЊЕ</b>	
	а	Број на акцизниот склад
	б	Назив
	в	Улица
	г	Број
	д	Поштенски број
	ѓ	Град

<b>4</b>	<b>ЦАРИНСКИ ОРГАН НА ИСПРАКАЊЕ– УВОЗ</b>	
	а	Шифра на царинска испостава

<b>5</b>	<b>ПРИМАЧ</b>	
	а	Идентификациски број
	б	Назив
	в	Улица
	г	Број
	д	Поштенски број
	ѓ	Град

<b>6</b>	<b>МЕСТО НА ИСПОРАКА</b>	
	а	Број на акцизен склад или место на повластено користење
	б	Назив
	в	Улица
	г	Број
	д	Поштенски број

<b>6</b>	<b>МЕСТО НА ИСПОРАКА</b>	
ѓ	Град	

<b>7</b>	<b>ЦАРИНСКИ ОРГАН – МЕСТО НА ИСПОРАКА</b>	
а	Шифра на царинска испостава	

<b>8</b>	<b>Податоци за е-АД</b>	
а	Локален референтен број	
б	Број на фактура	
в	Датум на фактура	
г	Шифра на место на поаѓање	
д	Датум на испраќање	
ѓ	Време на испраќање	

<b>8.1</b>	<b>УВОЗНА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА</b>	
а	МРН број на увозна царинска декларација	

<b>9</b>	<b>ЦАРИНСКИ ОРГАН НА ИСПРАЌАЊЕ</b>	
а	Шифра на царинска испостава	

<b>10</b>	<b>ГАРАНЦИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ</b>	
а	Шифра на подносителот на гаранција	

<b>11</b>	<b>ГАРАНТ</b>	
а	Акцизен број	
б	Даночен број	
в	Назив	
г	Улица	
д	Број	
ѓ	Поштенски број	
е	Град	

<b>12</b>	<b>ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗ</b>	
а	Шифра за начин на превоз	
б	Дополнителни податоци	

<b>13</b>	<b>ОРГАНИЗАТОР НА ПРЕВОЗ</b>	
а	Даночен број	
б	Назив	
в	Улица	
г	Број	
д	Поштенски број	
ѓ	Град	

<b>14</b>	<b>ПРВ ПРЕВОЗНИК</b>	
а	Даночен број	
б	Назив	

<b>14</b>	<b>ПРВ ПРЕВОЗНИК</b>	
в	Улица	
г	Број	
д	Поштенски број	
ѓ	Град	

<b>15</b>	<b>ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗОТ</b>	
а	Шифра на превозното средство	
б	Идентификација на превозното средство	
в	Идентификација на пломби	
г	Податоци за пломбата	
д	Дополнителни информации	

<b>16</b>	<b>НАИМЕНУВАНИЕ во ХАД</b>	
а	Единствен референтен број на наменување	
б	Шифра на акцизното добро	
в	Тарифна ознака	
г	Количина	
д	Бруто тежина	
ѓ	Нето тежина	
е	Степен на алкохол	
ж	Степен на екстракт	
з	Акцизни марки	
с	Користење на акцизни марки	
и	Ознака за потекло	
ј	Големина на производителот (се употребува за пиво и алкохол)	
к	Густина	
л	Трговски опис на акцизното добро	
љ	Трговска марка на производот	

<b>16.1</b>	<b>ПАКУВАЊЕ</b>	
а	Шифра за вид на пакување	
б	Број на колети	
в	Идентификација на трговска пломба	
г	Информации за пломба	

<b>16.2</b>	<b>ВИНО (се применува после пристапување во ЕУ)</b>	
а	Категорија-вино	
б	Шифра на винородната зона	
в	Трета земја на потекло	
г	Други информации	

<b>16.2.1</b>	<b>ШИФРА ЗА ПОСТАПКАТА НА ТЕХНОЛОШКА ОБРАБОТКА НА ВИНОТО (се применува после пристапување во ЕУ)</b>	
а	Шифрана постапката	

<b>17</b>	<b>ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ</b>	
-----------	----------------------------	--

<b>17</b>	<b>ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ</b>	
	а	Краток опис на документот
	в	Повикување на документи

Место и датум	Печат	Потпис
<b>ПОПОЛНУВА НАДЛЕЖНИОТ ЦАРИНСКИ ОРГАН</b>		
Датум и време на одобрување на ХАД за движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување		(Печат)

**ОБРАЗЕЦ Б  
РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА**

**ХАРТИЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ - ПРОМЕНА НА ОДРЕДИШТЕ**

<b>1</b>	<b>Ажурирање на ХАД</b>	
	а	ЕРБД (Единствен референтен број)
	б	Траење на движењето
	в	Промена на организација на превозот
	г	Број на фактура
	д	Датум на фактура
	ѓ	Шифра за начин на превоз
	е	Дополнителни податоци

<b>2</b>	<b>ПРОМЕНА НА ОДРЕДИШТЕ</b>	
	а	Шифра на одредиште

<b>3</b>	<b>НОВ ПРИМАЧ</b>	
	а	Акцизен (идентификациски) број на примач
	б	Назив
	в	Улица
	г	Број
	д	Поштенски број
	ѓ	Град

<b>4</b>	<b>МЕСТО НА ИСПОРАКА</b>	
	а	Број на акцизен склад или место на повластено користење
	б	Назив
	в	Улица
	г	Број
	д	Поштенски број
	ѓ	Град

<b>5</b>	<b>ЦАРИНСКИ ОРГАН – Место на испорака</b>	
	а	Шифра на царинска испостава



<b>6</b>	<b>ОРГАНИЗАТОР НА ПРЕВОЗОТ</b>	
а	Даночен број	
б	Назив	
в	Улица	
г	Број	
д	Поштенски број	
ѓ	Град	

<b>7</b>	<b>НОВ ПРЕВОЗНИК</b>	
а	Даночен број	
б	Назив	
в	Улица	
г	Број	
д	Поштенски број	
ѓ	Град	

<b>8</b>	<b>ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗОТ</b>	
а	Шифра на превозното средство	
б	Идентитет на превозното средство	
в	Идентификација на пломби	
г	Податоци за пломба	
д	Дополнителни информации	

Место и датум	Печат	Потпис
---------------	-------	--------

<b>ПОПОЛНУВА НАДЛЕЖНИОТ ЦАРИНСКИ ОРГАН</b>	
Датум и време на потврдување на промена на одредиштето	(Печат)

**ОБРАЗЕЦ В**  
**РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА**  
**ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ/ПОТВРДА ЗА ИЗВОЗ ПРИ ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИТЕ ДОБРА ВО ПОСТАПКА**  
**НА АКЦИЗНО ОДЛОЖУВАЊЕ**

<b>1</b>	<b>ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИ ДОБРА</b>	
а	ЕРБД	
б	Реден број	

<b>2</b>	<b>ПРИМАЧ</b>	
а	Идентификациски број	

<b>2</b>	<b>ПРИМАЧ</b>	
б	Назив	
в	Улица	
г	Број	
д	Поштенски број	
ѓ	Град	

<b>3</b>	<b>МЕСТО НА ИСПОРАКА</b>	
а	Број на акцизен склад или место на повластено користење	
б	Назив	
в	Улица	
г	Број	
д	Поштенски број	
ѓ	Град	

<b>4</b>	<b>ЦАРИНСКИ ОРГАН – Место на одредиште</b>	
а	Шифра на царинска испостава	

<b>5</b>	<b>ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ/ИЗВОЗ</b>	
а	Датум на пристигнување на акцизните добра	
б	Општ заклучок за прием	
в	Дополнителни информации	

<b>6</b>	<b>ФОРМА НА ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ/ИЗВОЗ</b>	
а	Референтен број на наменување	
б	Индикатор за кусок или вишок	
в	Утврден кусок или вишок	
г	Шифра на акцизно добро	
д	Одбиена количина	

<b>7</b>	<b>ПРИЧИНА ЗА НЕЗАДОВОЛИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ</b>	
а	Причина за незадоволителни резултати	
б	Дополнителни информации	

Место и датум	Печат	Потпис
<b>ПОПОЛНУВА НАДЛЕЖНИОТ ЦАРИНСКИ ОРГАН</b>		
Датум и време на верификација на Потврдата за прием/извоз во резервна постапка		(Печат)

<b>БАРАЊЕ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА</b>			
<b>1. Податоци за подносителот на барањето</b>			
Назив			
Адреса			
Даночен број		Матичен број	
Одговорно лице		Лице за контакт	
Телефон/Телефакс		Е-маил	
<b>2. Податоци за гаранција</b>			
Денарски износ на гаранцијата			
Гарант кој ја издал гаранцијата			
Важност на гаранцијата	од:		
	до:		
Рок за наплата на гаранцијата			
Евидентен број на гаранција			
Општа гаранција			<input type="checkbox"/>
Поединечна гаранција			<input type="checkbox"/>
<b>3. Месечен просек на пресметан акцизен долг / евентуален долг во последната година (Прилог Пресметка)</b>			
Износ во денари			
<b>4. Во акцизната постапка учествувам како:</b>	имател на акцизна дозвола		<input type="checkbox"/>
	сопственик на акцизни добра		<input type="checkbox"/>
	превозник на акцизни добра		<input type="checkbox"/>
	увозник/извозник		<input type="checkbox"/>
<b>5. Царинска испостава во која ќе се употребува гаранцијата при увоз/извоз (се запишува шифрата и името на една или повеќе царински испостави)</b>			
Шифра и име			
<b>6. Вид на акцизни добра со детален опис и тарифна ознака</b>			
<b>7. Количина на акцизно добро и единица мерка</b>			
<b>8. Изјави на акцизниот должник</b>			
Изјавувам дека сум регистриран на акцизното/царинското подрачје на Република Северна Македонија			<input type="checkbox"/>
Изјавувам дека имам историја на почитување на акцизните и царинските постапки и на даночните барања			<input type="checkbox"/>
Изјавувам дека сум редовен корисник на следните акцизни/царински постапки	Пуштање во слободен промет на акцизни добра		<input type="checkbox"/>
	Производство и пуштање во прометна акцизни добра		<input type="checkbox"/>
	Царинско складирање		<input type="checkbox"/>
	Извоз на акцизни добра		<input type="checkbox"/>
	Увоз на акцизни добра		<input type="checkbox"/>
<b>9. Подносител на барањето</b>			
Име и презиме на одговорно лице			
Потпис на одговорно лице		(м.п.)	

<b>ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКА УПРАВА</b>		
<p>Согласно член 35 од Законот за акцизите, а врз основа на податоците наведени во точка 1-9 од ова барање, Царинската управа ОДОБРУВА поднесување на општа гаранција за обезбедување на акцизен долг за движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување.</p>		
<p><u>Лицето од точка 1 на ова барање:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— е регистрирано на акцизното/царинското подрачје на Република Северна Македонија,</li> <li>— има историја на почитување на царинските и даночните барања,</li> <li>— е редовен корисник на предметните акцизни/царински постапки или е познато на царинскиот орган дека има капацитет да ги исполни неговите обврски во однос на тие постапки.</li> </ul>		
<p>Број Скопје, <b>Евидентен број на гаранцијата</b></p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>	<p>(м.п.)</p>	<p>Овластено лице,  _____</p> <p style="text-align: center;">(потпис)</p>